

# Како да ја поставите технологијата на паметен дом

Поставувањето на технологијата на паметен дом може да биде изненадувачки лесно. Ајде да видиме како ќе го направите тоа.

## Вашиот паметен дом

Најпрво, ајде да видиме што ни треба за да поставиме еден едноставен паметен дом:

- Паметниот звучник е основен. Дури и еден евтин, малечок модел како што е **Google Nest Mini** ќе ви биде доволен. Ќе ви овозможи да поставите потсетници, да емитувате радио преку интернет, па дури и да добивате извештај за времето ако го побарате.
- Поврзување со домашен интернет.
- Вашиот пакет за домашен интернет треба да има доволно податоци ако размислувате да емитувате музика или видеозаписи.
- Исто така, неопходна е домашна Wi-Fi-мрежа, бидејќи повеќето паметни уреди мора да се поврзат на Wi-Fi.
- Мобилен уред, како што е паметен уред или таблет, поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.
- Сметка на Google, Amazon или Apple. Овие е бесплатни.



Паметниот звучник може да биде центар на еден едноставен паметен дом

## Како да изберете говорен помошник

Постојат повеќе различни видови говорни помошници. Ајде да видиме што треба да земете предвид кога избирате звучник за вашиот дом:

- Сите системи на паметен дом функционираат со говорен помошник. Главните се Помошникот на Google (**Google Assistant**), Алекса на Amazon (**Amazon Alexa**) и Сири на Apple (**Apple Siri**). Помошникот на Google и Алекса на Amazon се двата највообичаените и голем број уреди работат или со едниот или со другиот.

# Како да ја поставите технологијата на паметен дом

- Различните говорни помошници не работаат еден со друг. Ако го изберете помошникот на Google, сите уреди во паметниот дом треба да носат ознака **Работи со Помошникот на Google (Works with Google Assistant)**. Ако ја изберете Алекса, побарајте ја ознаката **Работи со Алекса на Amazon (Amazon Alexa)**. Ако ја изберете Сири (Siri), побарајте ја ознаката **Работи со HomeKit на Apple (Works with Apple HomeKit)**.
- Голем број уреди, како што се паметните прекинувачи, звучници и ТВ-уреди, работаат и со Помошникот на Google и со Алекса на Amazon.
- Во овој момент, на повеќе паметни звучници и апликации се поддржува само ограничен број јазици, но нивниот број може да се зголеми со тек на време.

## Апликацијата Google Home

Отсега натаму, ќе го користиме системот Google како наш пример:

- Пред да можете да го користите **Помошникот на Google** со паметен звучник, треба да го поставите користејќи ја апликацијата **Google Home (Google Home app)** на мобилниот уред. Таа функционира на телефони и таблети со Android, iPhone и iPad, но не со компјутери.
- Google Home можеби веќе се наоѓа на вашиот уред со Android и веќе сте создале сметка кога го поставувавте вашиот телефон или таблетот. Ако ја немате на уредот со Android, можете да ја преземете од **Google Play**.
- Ако имате iPhone или iPad, можете да ги инсталирате апликациите **Google Home** и **Помошник на Google** од App Store. Ако сè уште немате сметка на Google, можете да создадете користејќи ги овие апликации.
- Кога **Google Home** ќе се стартува и ќе се најавите, таа ќе побара компатибилни паметни уреди во вашиот дом и ќе ви помогне да ги поврзете со домашната Wi-Fi-мрежа.



На паметниот дом што го употребува Помошникот на Google му треба апликацијата Google Home на вашиот мобилен уред

## Како да го поставите Google Nest Mini

Ајде да видиме како Google Home поставува нов звучник Google Nest Mini:

- 1.** Стартувајте ја **Google Home** на телефонот или таблетот и обезбедете дека сте се најавиле на вашата сметка на Google.
- 2.** Вклучете го **Google Nest Mini** во напојувањето, како што е прикажано на картичката во кутијата.
- 3.** Бидете сигурни дека вашиот мобилен уред е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа, во спротивно нема да може да зборува со Google Nest Mini.
- 4.** **Google Home** ќе пребара дали постои некој нов паметен звучник.

# Како да ја поставите технологијата на паметен дом

5. Кога **Google Home** ќе го најде звучникот, ќе ви помогне да го поставите и ќе ви постави некои прашања, вклучувајќи го и името на собата во која се наоѓа звучникот. Тоа може да биде **кујната (Kitchen)** или **дневната соба (Family Room)**. Тоа е практично за да се означат разните звучници во различните соби во кои се наоѓаат.
6. Исто така, може да ви побара да изговорите некоја фраза или „**OK Google**“ неколкупати. Целта е да се „обучи“ звучникот да го разбира вашиот глас.

## Како да го искористите максимално вашиот нов паметен звучник

Паметниот звучник може да прави многу нешта за вас. Ајде да видиме неколку команди што функционираат со **Помошникот на Google** и како да ги направите да работат најсигурно:

- „**OK Google, какво е времето? (OK Google, what's the weather like?)**“ најдобро е да направите кратка пауза после „**OK Google**“ сè додека не се појави светло на звучникот, за да знаете дека ве слуша.
- „**OK Google, постави потсетник утре да ја платам сметката за интернет. (OK Google, set a reminder for tomorrow to pay the internet bill.)**“ Ако не го наведете точното време, Помошникот на Google ќе претпостави дека мислите во 8 наутро. Но, можете да изговорите и „**утре во 9 наутро**“.
- „**OK Google, емитувај ја ABC jazz. (OK Google, play ABC jazz.)**“ Google ќе ја емитува радиостаницата ABC Jazz преку звучникот.

OK Google, what's the weather like?



Right now in Yeppoon it's 18 degrees and partly cloudy.

Помошникот на Google може да ви одговори речиси на сите прашања што ќе ги поставите